

Повик за доставување понуди за изработка на видеа

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија, број на договор: 2021/429-271, Фондација Метаморфозис објавува повик за доставување понуди за изработка на едукативни видеа.

1. За проектот

Проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“ е финансиран од Европската унија, а го спроведува Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект. Целта на проектот е да се зајакнат вештините кај граѓаните и граѓанските организации за справување со предизвиците на дигиталното општество, како и за застапување за зголемена заштита на приватноста и личните податоци, притоа обезбедувајќи им поддршка на државните институции и другите засегнати страни да работат во служба на општеството и заштита на граѓаните. Повеќе информации за проектните активности и очекувани резултати можат да се најдат овде: [Metamorphosis » Privacy by Design –Building an inclusive digital ecosystem \(EU\)](#).

2. Предмет на набавка

Во рамки на овој повик, ќе се избере понудувач кој во периодот декември 2022-јули 2023 година ќе биде одговорен за изработка на 20 едукативни видеа за потребите на проектот. 10 од видеата ќе бидат на македонски, а 10 на албански јазик со тоа што истите видеа ќе бидат изработувани во двете јазични верзии. Видеата ќе содржат анимации и/или интервјуа со експерти, граѓани, институции и слично, а нивната подготовка вклучува:

- Подготовка на сценарија во согласност со насоките и материјалите кои ќе бидат доставени од Фондација Метаморфозис;
- Снимање/креирање видео и
- Постпродукција/едитирање која ќе вклучува и додавање текстови, voiceover, графикони и други графички елементи.

Видеата ќе се однесуваат на заштита на лични податоци, заштита на приватноста, вештачка интелигенција и јавни услуги и ќе бидат наменети за пошироката јавност. Видеата треба да бидат прилагодени за објавување на интернет и на телевизија. Секое видео треба да биде во просечно времетраење од 2,5 минути. Преводот на содржините ќе биде обезбеден од Фондација Метаморфозис.

3. Услови за пријавување

Право да се пријават на овој повик имаат правни и физички лица кои нудат услуги од областа на креирање и постпродукција на видеа. Физичките лица можат да се пријават и во групи од максимум 3 лица.

3.1. Физичките лица потребно е да ги исполнуваат следните услови:

- Да имаат релевантно професионално искуство во подготовка на видеа од минимум 5 години.

3.2. Правните лица треба да ги исполнат следните критериуми:

3.2.1. Лична состојба на понудувачот

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;



- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда (изјавата е дадена во прилог на оваа тендерска документација - прилог 2).

Покрај изјавата, понудувачот заедно со понудата не мора да поднесе документи за докажување на личната состојба. Комисијата може да побара од понудувачот чија понуда ја утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба за проверка на овие критериуми.

3.2.2. Техничка способност

Понудувачот треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Да има минимум двајца вработени кои имаат претходно релевантно искуство во подготовка на видеа од минимум 5 години и
- Да има претходно релевантно искуство во подготовка на видеа од минимум 5 години.

4. Рок и начин за пријавување

Понудите можат да се доставуваат електронски, на е-маил адресата: vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до **27.11.2022 година**, а насловот на пораката треба да биде „Понуда за видеа“. Понудите кои ќе содржат непотполна или неуредна документација, како и понудите кои ќе бидат доставени по рокот утврден во овој повик, нема да бидат земени предвид. Фондација Метаморфозис го задржува правото да ги контактира само избраните кандидати.

5. Елементи на понудата

5.1. За да се пријават на повикот, физичките лица треба да достават:

- Финансиска понуда според образецот даден во прилог 1;
- Кратки професионални биографии на лицето/лицата кои ќе бидат ангажирани за спроведување на активностите што се предмет на договорот;
- Портфолио од претходни слични ангажмани во последните 5 години кое ќе содржи и контакт-податоци од нарачателите кои може да бидат контактирани за да го споделат искуството од соработката.

5.2. За да се пријават на повикот, правните лица треба да достават:

- Финансиска понуда според образецот даден во прилог 1;
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба според образецот даден како прилог 2;
- Документ за регистрирана дејност или тековна состојба;
- Кратки професионални биографии на лицето/лицата кои ќе бидат ангажирани за спроведување на активностите што се предмет на договорот;
- Портфолио од претходни слични ангажмани во последните 5 години кое ќе содржи и контакт-податоци од нарачателите кои може да бидат контактирани за да го споделат искуството од соработката.





6. Критериуми и начин на избор на најповолна понуда

Сите навремени, потполни и уредни пријави ќе бидат детално разгледани и оценувани според следните критериуми:

1. Квалитет на понудата - Претходно искуство во изработка на видеа – 60 поени и
2. Финансиска понуда – 40 поени.

Со кандидатот кој ќе добие најмногу поени по овие критериуми ќе биде склучен договор во кој подетално ќе се утврдат меѓусебните права и обврски.

7. Појаснување на тендерската документација

Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до 23.11.2022.

8. Измена и дополнување на тендерската документација

Метаморфозис го задржува правото најдоцна 2 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ја објави измената и ќе ги извести потенцијалните понудувачи кои поднеле барање за појаснување. Во случај на измена на тендерската документација, Метаморфозис може да го продолжи крајниот рок за доставување на понудата по барање ако постојат оправдани причини за тоа и за тоа ќе направи соодветна објава.

9. Начин и услови за плаќање

Плаќањето ќе се изврши за секое видео посебно, по доставувањето на финалниот продукт до Метаморфозис и одобрување на извештајот за спроведени активности од страна на Метаморфозис.

10. Известување на понудувачите

До избраниот најповолен понудувач ќе се достави известување на адресата на е-пошта наведена во понудата.

